

# ПРЕЗЕНТАЦИЈА

## Од прим. Др. Софија Галбова Вчкова, вработена во Институт по белодробни заболувања кај децата Козле



За едукативниот престој во Клинички центар - Љубљана ,  
Словенија

- Во периодот од 16.03 до 11.04 2015 година, престојував на Клиниката за детски болести при Клиничкиот центар во Љубљана, во склоп на проектот за дополнителна едукација на лекари специјалисти.

- Клиниката за детски болести е нова , современа клиника, во која се работат сите можни изследувања , третман и интервенции на деца.
- За ментор ми беше назначен Др. Кривец, началник на одделот за детска пулмологија.

- Одделот за пулмологија е високоспецијализиран, располага со најсовремени дијагностички и терапеутски процедури. На истиот , дневно се лекуваат во просек околу 30-тина деца, од кои голем број се деца со хронични белодробни заболувања (бронхијална астма, цистична фиброза, бронхопулмомални дисплазии, бронхиектазии, системски заболувања) , но и акутни долнореспираторни инфекции и бронхоопструктивни атаки. Во однос на третманот на хроничните заболувања ( исклучувајќи ја цистичната фиброза- која кај нас се лекува на Клиниката за Детски боелсти ) би можеле да се пофалиме дека нема сигнификантни разлики. Во однос на третманот на акутната респираторна патологија сакам да нагласам дека евидентно е помала употребата на антибиотиците во третманот, особено на антибиотиците од цафалоспоринската група. Повеќето бактериски инфекции се лекуваат со ефтини , помалку токсични пеницилински препарати. . Мора да се нагласи дека комотниот период во редукцијата на употребата на антибиотската терапија се должи и на можностите за брза дистинкција на вирусните од бактериските инфекции .

- Националниот институт е водечки и единствен центар во државата во кој успешно се изведува флексибилна бронхоскопија кај деца , со искусен тим од 3 педијатри и два оториноноларингологи. Годишно се изведуваат во просек 150 флексибилни бронхоскопски интервенции, и околу 20-тина ригидни за екстирпација на туѓи тела.

- Во моментот единствен лекар во Словенија кој работи  
флексибилна бронхоскопија кај децата е Др. Кривец , кој работи  
околу 100 флексибилни брохоскопии годишно а ригидните  
бронхоскопии ги работат торакалните хирурзи. Морам да  
потенцирам дека дијагностичките флексибилните бронхоскопии  
во нашата установа ги изведуваме технички постручно, помалку  
ивазивно, и многу понежно. Она што ни недостасува е подлабока  
седација или анестезија за што немаме услови . Истите би ни  
дозволиле интервентна бронхоскопија, спроведување на БАЛ и  
биоптични техники за допрецизирање на дијагнозите. На  
детската Клиника во Љубљана и флексибилните бронхоскопии се  
изведуваат под општа анестезија ( што морам да нагласам дека не  
е пракса и во другите Европски земји- Австрија, Германија,  
Франција)..Во тек на престојот беа направени 15-тина  
флексибилни бронхоскопии, а присуствувајќи и на 4-5 ригидни  
бронхоскопии изведувани од торакални хирурзи. Сите  
бронхоскопии беа направени во операциони сали, се запознав со  
техниките за БАЛ и бронхијална биопсија ( кои впрочем воопшто  
не се проблематични за правење на длабоко седирани деца),

- Она што е проблем во нашата установа и воопшто во државата, и за што впрочем ми беше поднесено барањето за студискиот престој, е можноста за едукација на млади кадри, за ригидна бронхоскопија. Имено, со воведување на флексибилната бронхоскопија како златен стандард , евидентно се намали бројот на риигидните интервенции кои се многу посложени и поризични за изведување. Истите пак се неопходни за екстирпација на тугите тела, заради што интервенциите најчесто се изведуваат на дежурства, така да и специјалистите кои ги работиме , ретко имаме можност. (4-5 пати годишно).
- Истиот проблем го имаат и во Словенија, заради што ги групирале , и сите ригидни бронхоскопии се изведуваат на едно месо , т.е. на Торакална хирургија.( кај нас педијатриски бронхоскопии не се изведуваат на хирургија).

- Од истите причини најдобронамерно би дала неколку предлози, во однос на едукација.
  - За специјалистите со завидно искуство, кои се испраќаат како опсервери, студискиот престој може да се скрати на најмногу две недели ( верувајте дека ни една установа нема да дозволи учество во интервентни методи за само еден месец).
  - За сметка на тоа, младите специјалисти кои треба да се обучат за интервентна и инвазивна процедура , студискиот престој да се продолги најмалку на 3 -6 месеци, во центри каде потребните методи се изведуваат во завиден број.

- Топло го поздравувам проектот за дополнителна едукација на лекарите специјалисти, со надеж дека горенаведените предлози ќе бидат разгледани.
- Со благодарност ,
- Прим.Др.Софија Галбова Вчкова